

Информации од Enterprise Europe Network



Број 06/2016

- АКТУЕЛНОСТИ
- ПОНУДИ ЗА СОРАБОТКА
- УСПЕШНИ ПРИКАЗНИ

Enterprise Europe Network во Македонија, продолжува со истото темпо на излегување на е-билтенот, за поефективно запознавање на нашите читатели со најновите понуди и барања за соработка во доменот на бизнисот, технологиите и иновациите.



Брокерски настан

"MEET4BUSINESS AGRA 2016"

Развојната агенција од Марибор, Словенија, на 23ти август 2016та година организира брокерски настан под името "MEET4BUSINESS AGRA 2016", во рамките на 54 Интернационален саем за земјоделство и храна AGRA 2016 (од 20 до 25 август 2016), во Горна Радгона, Словенија.

Саемот AGRA има традиција од повеќе од 50 години, која се наоѓа на раскрсницата на четири земји од Европската Унија и е најголемито економски и професионален настан од ваков вид во Словенија и поширокиот регион. Економски бидејќи има повеќе од 1700 изложувачи од над 30 земји, а професионален бидејќи сите клучни професионални институции, со повеќе од 150 професионалци ќе присуствуваат на социјалните настани одржани за време на настанот.

Б2Б настанот има за цел да иницира бизнис и технолошка сорботка преку претходно организирани 20 минутни состаноци. Основата на состаноците е бизнис каталогот кој ги содржи профилите на сите учесници. Тој е насочен кон компании од следните сектори:

- Индустрија за храна
- Пакување
- Техники на пакување и логистика
- Земојделство
- Шумарство


Enterprise Europe Network партнер:

MARIBORSKA RAZVOJNA AGENCIJA P.O.

- Gospodarska zbornica Slovenije - Chamber of Commerce and Industry of Slovenia

Коорганизатори:

- Foreign Trade Chamber of Bosnia and Herzegovina
- REPUBLICKA AGENCIJA ZA RAZVOJ MALIH I SREDNJIH PREDUZECA BANJA LUKA
- HOCHSCHULE ZITTAU-GORLITZ
- FEJER MEGYEI KERESKEDELMI ES IPARKAMARA
- HAJDU-BIHAR MEGYEI KERESKEDELMI ES IPARKAMARA
- NATIONAL INSTITUTE OF RESEARCH AND DEVELOPMENT FOR OPTOELECTRONICS
- Serbian Chamber of Commerce
- University of Belgrade
- RAZISKOVALNO-RAZVOJNO IN UMETNISKO SREDISCE UNIVERZE V MARIBORU



Веб сајт:

<http://meet4businessagra2016.talkb2b.net>

Краен рок за регистрација:

18 август 2016

Локација:

Име: Pomurskisejem d. d.

Адреса: Cestanastadion 2

Град: Горна Радгона

Земја: Slovenija

Телефон: +386 2 564 21 00

Факс: +386 2 564 21 60

Мапа: [Location.jpg](#)

Веб страна: <http://www.pomuski-sejem.si>

Информации за хотел:

[Meet4Business Maribor information pack.docx](#)

Контакт:

Александар Филипоски

Aleksandar.filiposki@yes.org.mk

02 3103 660

Италијанска фирма има потреба од експертиза во козметичка индустрија


(реф. Број TRDE20160510001)

Италијанска компанија специјализирана за развој на велнес производи базирани на анализа на ДНК има потреба од партнери за развој на нови производи за дерматолошкиот сектор. Компанијата има потреба од истражувачи во полето на козметиката преку склучување на договор за трансфер на технолошко знаење.

Технички спецификации:

Компанијата има потреба од експертиза во областа на козметика и дерматологија заради адаптирање на нивните производи за лице, тело и нега за коса. Потенцијалниот партнер треба да има познавање за квантифицирање на ефикасноста на козметичките производи базирани на ДНК анализа (безбедност, тестови за ефикасност, ин витро анализи, хемиски и микробиолошки тестови).

Контакт лице – Александар Филипоски (aleksandar.filiposki@yes.org.mk)



Се бараат индустриски партнери за истражувачки проект за развивање прехранбени производи со зголемена содржина на растителни влакна

(Реф. Број TRNL20160509002)



Холандска организација е во потрага по индустриски партнер за вклучување во истражувачки проект за развивање на прехранбени производи со зголемена содржина на диетални влакна. Потенцијалните партнери треба да имаат искуство во аплицирање на диетални влакна од прехранбена индустрија што ќе помогне при формирање на конзорциум.

Целта на конзорциумот е да развие технолошка платформа за размена на искуства и развој на нови производи кои ќе имаат намена да ја покачат дневната внесена доза растителни влакна кај конзументите. Улогата на партнерот ќе биде примена на технологијата и резултатите во нови производи.

Контакт лице – Александар Филипоски

aleksandar.filiposki@yes.org.mk



ПОНУДИ ЗА СОРАБОТКА

BOIT20160503001

Италијанска компанија за производство на свадбени и свечени фустани и одела бара агенти и дистрибутери.

BOIT20160526001

Италијанска печатница со високотехнолошки машини бара партнери за производство.

BOCL20160419004

Компанија од Чиле за природна козметика бара дистрибутери во Европа.

BOCY20150109002

Кипарска компанија специјализирана за производство на природна храна (намаз од мед, природен и органски сируп, оцет балсамико) бара агенти и/или дистрибутери од Европа и пошироко за претставување и/или продажба на производите на своите територии.

BOCY20160317002

Кипарски производител на играчки бара трговски посреднички услуги.

BOSI20151020002

Словенечка компанија специјализирана за леење на алуминиум и механичка обработка ги нуди своите услуги како подизведувач.

BOLT20160523001

Компанија од Литванија, специјализирана за производство и трговија со накит бара трговски посредници.

ВОНУ20160502001

Унгарска компанија за производство на различни видови на ладно цедено масло со висок квалитет и без хемикалии, бара дистрибутери или соработка во вид на заедничко вложување.

BOUK20150611004

Компанија за софтвер од Англија специјализирана во управување со ризик/решенија за усогласеност, бара партнери за дистрибуциски и комерцијално-агенциски договори.

ВОНУ20130625001

Компанија со традиција во индустријата за мебел ги нуди своите услуги.

Лице за контакт:

Влатко Стојановски

T. (+389) 23 24 40 04

F. (+389) 23 24 40 88

E. vlatko@mchamber.mk

W. www.mchamber.mk

f. www.facebook.com/chamber.mk

t. www.twitter.com/Chamber_MK



ЗБОРУВААТ ИСТ ЈАЗИК



Една компанија од Латвија, која е лидер на пазарот за производство на софтверски решенија за локалниот јазик, сакала да поднесе проектна апликација за да добие финансирање од европските фондови, но за тоа и бил потребен уште еден партнер. За да го пронајде партнерот, компанијата се обратила до локалната канцеларија на Enterprise Europe Network за помош. Во рок од две недели, биле добиени десет понуди за соработка од клиентите на мрежата од цела Европа. Компанијата од Латвија ја избрала компанијата од Словенија која работела во таа област.

Проектот бил реализиран со развивање на online алатка за превод на документи на пет јазици. Помошта добиена од страна на Enterprise Europe Network била најзначајна за компанијата од Латвија.



Вашата мрежа во Вашата земја



EU countries:

Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, The Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom.

Non-EU countries: Armenia, Bosnia and Herzegovina, Chile, China, Croatia, Egypt, Japan, Iceland, Israel, Republic of Macedonia, Mexico, Montenegro, Norway, Russia, Serbia, South-Korea, Switzerland, Syria, Tunisia, Turkey, Ukraine, USA.

www.een.mk

info@een.mk

facebook.com/eiicm

twitter.com/eenmk

issuu.com/eenmk

Тел: +389 (0)2 3293 204

Факс: +389 (0)2 3293 202



MIR
FOUNDATION



NET EEN.mk is published by EIICM ПАРТНЕРИ

Net *een.mk*